

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика (“Службен весник на Република Македонија” бр.96/18) и член 21 и 22 и член 32 од Правилникот за лиценци (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ), УП1 бр.11-10/19 од 11 март 2019 година, на Друштвото за производство, трговија и услуги ГПОИЛ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА
ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V), ЕУРОСУПЕР БС 95,
ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ)

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ) на Друштвото за производство, трговија и услуги ГПОИЛ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, издадена со Одлука УП1 Бр. 11-175/14 од 18.11.2014 година и изменета со Одлука УП1 бр. 11-175/14 од 21.07.2017 година (“Службен весник на Република Македонија” бр. 171/14 и 102/17), се менува по барање на носителот поради промени во начинот на кој што се врши енергетската дејност и по службена должност поради усогласување со Законот за енергетика, поради тоа се менува Прилог 1 во целост и е составен дел од оваа Одлука.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Северна Македонија”.

Образложение

Друштвото за производство, трговија и услуги ГПОИЛ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, на 11 март 2019 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), врз основа на член 22 од Правилникот за лиценци, поднесе Барање за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ), УП1 бр.11-10/19 од 11 март 2019 година (во натамошниот текст: Барање).

Регулаторната комисија за енергетика на 15 март 2019 година, согласно член 8 став (5) од Правилникот за лиценци, на својата веб страница објави соопштение за поднесеното барање.

Менувањето е побарано поради промени во начинот на кој што се врши енергетската дејност согласно издадената лиценца. Друштвото е со намера повеќе да не врши трговија на големо со нафтениот дериват Екстра лесно (ЕЛ-1) и побара капацитетот за резервоарот од 100 m³ предвиден за Екстра лесно (ЕЛ-1) да не биде наведен во лиценцата.

Постапувајќи по Барањето, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека согласно член 10 од Правилникот за лиценци, Барањето е потполно и изготви предлог-одлука со образложение.

Регулаторната комисија за енергетика, во постапката по Барањето го примени член 32 од Правилникот за лиценци кој предвидува скратена постапка.

Предлог-одлуката со образложение беше објавена на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика на 22 март 2019 година.

Воедно, Регулаторната комисија за енергетика согласно член 21 од Правилникот за лиценци ја менува лиценцата по службена должност поради усогласување со Законот за енергетика.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика и член 21 и 22 и член 32 од Правилникот за лиценци, Регулаторната комисија за енергетика, на 1 април 2019 година одржа седница и донесе Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ).

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

**УП1 бр. 11-10/19
1 април 2019 година
Скопје**

**ПРЕТСЕДАТЕЛ
Марко Бислимоски**

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС, ЕУРОСУПЕР БС 95 И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ)

- 1. Назив и седиште на носителот на лиценцата**
Друштво за производство, трговија и услуги ГПОИЛ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Ѓорѓија Пулевски бр. 30/1 Скопје-Центар, Република Северна Македонија
- 2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата**
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС, Еуросупер БС 95 и Течен нафтен гас (ТНГ).
- 3. Датум на издавање на лиценцата:** 18 ноември 2014 година
- 4. Период на важење на лиценцата:** 10 години
- 5. Датум на важење на лиценцата:** 18 ноември 2024 година
- 6. Евидентен број на издадената лиценца:** НД-ТРГ-15-2014
- 7. Единствен матичен број:** 6923950
- 8. Единствен даночен број:** 4080014541460
- 9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.
Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца се смета купување од земјата и странство на Еуродизел БС, Еуросупер БС 95 и Течен нафтен гас (ТНГ), заради натамошна продажба на трговци, преработувачи или потрошувачи во земјата и странство.
- 10. Деловни простори и простории во кои ќе се врши енергетската дејност со карактеристики на објектите, постројките, опремата и инсталациите**
Приемот и испораката на нафтени деривати ќе се врши преку складиште за нафтени деривати со 4 резервоарски капацитети во с.Пласница, КО Ижиште, сопственост на Друштвото за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Пласница-Пласница, од кои два резервоарски капацитети од по 100m³ на КП 984/4, ИЛ 925 ќе се користат за складирање на Еуродизел БС, еден резервоарски капацитети од 100m³ на КП 984/4, ИЛ 925 ќе се користи за складирање на Еуросупер БС 95 и еден резервоарски капацитет од 60m³ на КП 984/1, ИЛ 928 ќе се користи за складирање на Течен нафтен гас (ТНГ).
Носителот на лиценцата е должен во секое време да поседува или да има обезбедено право на користење на склад во кој се складираат нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, со капацитет определен со прописите со кои се уредува трговијата со нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на расположливиот капацитет за складирање на нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Дејноста трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС, Еуросупер БС 95 и Течен нафтен гас (ТНГ), носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на Република Северна Македонија и во странство.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт,
- обезбеди нафтени деривати, биогоривата и горивата за транспорт со кои врши трговија да ги исполнуваат пропишаните норми за квалитет,
- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа,
- ги почитува техничките правила, нормативи и стандарди за работа на енергетските објекти и опрема,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари, и
- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен да:

- води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- вклучи во своето сметководство финансиски извештаи за енергетската дејност за чие вршење е должен да обезбеди јавна услуга, доколку му е доделен надомест за вршење на услуга од општ економски интерес согласно прописите за државна помош,
- изготви и објави финансиски и други извештаи, во согласност со прописите и правилата за финансиско известување и ревизија.

14. Обврска за доставување на годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Еуродизел БС, Еуросупер БС 95 и Течен нафтен гас (ТНГ),
2. годишна завршна сметка со сите прилози,
3. преземени мерки во текот на извештајната година за:
 - заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,
 - кадрова екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
 - заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
 - извршување на мониторинг на работењето,
 - вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,
4. реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
 5. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.